

**ПРИЈАВА ЗА ШТЕТА НА МАШИНИ
МАШИНСКИ НАПРАВИ (СПРАВИ), ИНСТАЛАЦИИ И АПАРАТИ**

Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА, Скопје - Виена Иншуренс Груп
Адреса: ул. 11 Октомври бр. 25, П. факс: 27, 1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: +389 (0)2 3115 188 • Факс: +389 (0)2 3137 154 • e-mail: info@insumak.mk • www.insumak.mk

Штета број:

Полиса број:

Тарифа на премии:

Траење на осигурувањето Од:

До:

Матичен број:

Телефон:

Даночен број:

Трансакциска с-ка:

Жиро с-ка:

Депонент банка:

За буџетски корисници: Жиро с-ка Приходна шифра

Програма

Адреса за пошта:

Место:

Е пошта:

Осигуреник- оштетен

Име и презиме/Назив на фирма:

Адреса:

Место:

Е пошта:

Адреса каде што настанала штетата:

Место:

Место каде што настанала штетата (погон - одделение):

Ден на настанување на штетата:

Во часот:

Назив на оштетеното средство:

**Технички карактеристики
на оштетените предмети**

Марка

Тип

Сила

Фабрички број

Година на производство

**Книговодствени податоци
за оштетеното средство**

Инвентарен број

Година на набавка

Набавна ревалоризирана вредност

Сегашна вредност

Причина за настанување на штетата

Со осигурените предмети во моментот на штетата ракувал

Потребна е поправка и тоа

Последен пат е вршен стручен преглед на ден

Постои гаранција на фабриката-добавувач

Оштетените предмети сега се наоѓаат

Поправката може да ја изврши работилницата

Штетата приближно изнесува денари

Изјава за лични податоци: Јас, долупотпишаниот, изјавувам дека сум согласен моите лични податоци во оваа Пријава на штета, вклучувајќи ги ЕМБГ и другите податоци што може да се категоризираат како посебна категорија на лични податоци:

- да бидат обработувани од страна на осигурувачот заради остварување на целите на решавање на отштетно побарување и заштита на правата на осигурувачот во судски, во управни или во други законски постапки;
- да бидат предмет на трансфер од страна на осигурувачот во други држави-членки на ЕУ и во држави што не се членки на ЕУ по претходно одобрение од страна на ДЗЛП.

Јас, долупотпишаниот, изјавувам дека сум запознат со правото на увид и на информација во врска со обработка и со исправка на моите лични податоци. Јас, долупотпишаниот, заради потврдување на веродостојноста на податоците нотирани во оваа Пријава на штета, како и заради евентуална заштита на правата на осигурувачот во судски, во управни и во други постапки определени со закон, а врз основа на законските обврски на осигурувачот, изјавувам дека сум согласен

- осигурувачот да направи и да задржи копија од мојата лична карта
- осигурувачот да направи и да задржи копија од мојата трансакциска сметка возачка дозвола сообраќајна книшка

Во _____, на _____ 20 _____ год. Потпис на осигуреникот: _____ Примено на _____ 20 _____ год.

(печат за правно лице)

Напомена: Бараните податоци задолжително да се пополнат.